



## ЗА НЕПОСРЕДНО ОБЈАВУВАЊЕ

### Недела на заедничко рецензирање за да се поттикне глобална дискусија за различност и вклученост во заедничкото рецензирање

Годинава во четврта година по ред, група организации, кои вклучуваат издавачи, образовни асоцијации и универзитети, уште еднаш соработуваат заеднички да испланираат недела на активности и настани за да се засили и прослави заедничкото рецензирање. Темата на Недела на заедничко рецензирање 2018 (НЗР) е **“Различност и вклученост”** и има за цел да проучи широка граница прашања и предизвици кои се содржат во заедничкото рецензирање. Таа ќе се одржи од 10-15 септември 2018 година со активности на целиот глобус.

Во склоп на нашата тема, сакаме да ја славиме различноста на тие кои пишуваат заеднички рецензии и да поттикнеме широка граница активности од голема група учесници во целиот свет.

Би сакале да го охрабриме и да му помогнеме на секој кој сака да организира настан со нашата опција ‘Event in a Box’. Во неа ќе најдете се што ви треба за:

- Организирање работилница
- Домакин на вебинар
- Одржување лекции или семинар
- Пишување и објавување блог

Повеќе детали околу ‘Event in a Box’ ќе бидат достапни набрзо на оваа вебстраница.

Во тек на неделата, би сакале да охрабриме отворена дебата за тоа како изгледаат различноста и вклучувањето во заедничките рецензии, зошто е тоа важно и како тоа да се поддржи. Подрачјата за кои се надеваме дека ќе привлечат внимание вклучуваат прашањата за полова еднаквост, смалено присуство на малцинствата и нееднаквост на земјите – двете експлицитно и имплицитно како и многу повеќе професии со специфично прашање, како што е вклучувањето на истражувачи од раната кариера во заедничкото рецензирање и разликата во еднаквост на половите во авторството. За да се создаде дискусија која вклучува многу различни погледи за овие и други прашања, ние би сакале да поттикнеме активности од што е можно повеќе подрачја и земји.

“Како научен координатор на Факултетот за уметности и хуманитарност јас превзедов иницијатива да ја споделам идејата за Недела на заедничко рецензирање и да координирам семинар во соработка со нашата библиотека” кажа Rania Rafik Khalil, научен координатор на British University во Египет, кој организираше семинар минатата година. “Тоа беше успешен настан кој ја подигна свеста помеѓу академијата во врска со вредноста на заедничката рецензија на меѓународно ниво и многуте користи кои влијаат како врз академските работници така и врз универзитетот.”

Многуге меѓународни настани минатата година вклучија:

- **Работилница:** Заедничко рецензирање: Nuts & Bolts (University of Tehran, Iran)
- **Вебинар:** Што се кредити за рецензирање и како тие можат да придонесат во транспарентноста на заедничкото рецензирање (University of Milan-Bicocca, Italy)
- **Работилница:** Како да се биде ефикасен рецензент: заедничко рецензирање за академските списанија на Taylor and Francis. (University of Queensland, Australia)
- **Предавање:** Зошто би можело и би требало да се грижаме за заедничка рецензија? (Karolinska Institutet, Sweden)

### **Вклучете се**

Ако сакате да се вклучите, ве молам испратете ги вашите прилози и идеи до [peerreviewweek@outlook.com](mailto:peerreviewweek@outlook.com) користејќи предметна линија Peer Review Week. Исто така, ве молам кажете ни дали сакате да ја примате нашата алатка 'Event in a Box'.

За повеќе информации и да се приклучите кон овогодишните активности во Недела на заедничко рецензирање, посетете ја [www.peerreviewweek.org](http://www.peerreviewweek.org) и следете ги [#PeerReviewWeek18](https://twitter.com/PeerReviewWeek18) и [#PeerRevDiversityInclusion](https://twitter.com/PeerRevDiversityInclusion)

### **2018 НЗР Управен одбор**

Abigail Jones, Sense About Science  
Alice Ellingham, Editorial Office Ltd  
Alice Meadows, ORCID  
Alison O'Connell, Coko Foundation  
Annette Flanagan, JAMA Bahar  
Mehmani, Elsevier Carianne  
Buurmeijer, FEMS Caroline  
Campbell, IGI Global Eileen  
Breen, Emerald Publishing  
Domiziana Francescon, Elsevier  
Elisa De Raneri, Springer Nature  
Helen Evans, Emerald Publishing  
Jason De Boer, Aries Systems  
Jenny Gimpel, BMC  
Jessica Rucker, ACS Publications

Kathy Pierce, Elsevier  
Katie Baker, SAGE Publishing  
Kristen Marchetti, SAGE Publishing  
Lindsay Wertman, IGI Global  
Mark Robinson, T&F  
Meghan McDevitt, ISMTE  
Lou Peck, Wiley  
Nikesh Gosalia, Editage  
Phil Hurst, Royal Society  
Raina Khalil, The British University in Egypt  
Shane Canning, F1000  
Stephanie Monasky, ACS Publications  
Susie Winter, Springer Nature  
Tom Culley, Publons  
Verity Warne, INASP

За дополнителни информации, молам контактирајте:

Alice Ellingham, Director, Editorial Office Ltd  
Direct: +44 (0)845 834 0370  
Email: [alice.ellingham@editorialoffice.co.uk](mailto:alice.ellingham@editorialoffice.co.uk)